



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда,

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XI

Претплата за 1955 год. е 30.— дин. — Претплата за 1955 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

250.

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон а во врска со чл. 13 од Законот за опојните дроги, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАДЗОР НАД ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ СО ОПОЈНИ ДРОГИ

Член 1

Надзор над производството (одгледувањето, фабриката, преработката) и над прометот (откупот, продажбата, извозот, увозот, транзитот) на опојните дроги се врши според одредбите од оваа уредба.

Член 2

Надзор над одгледувањето на опиумскиот афион врши Секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околијата (градот).

При вршењето на надзорот овој орган е должен:

а) да води евиденција за поврвнините засеани со опиумскиот афион и за поврвнините на кои е извршено берењето на опиумот на подрачјето на околијата (градот);

б) во времето меѓу сеидбата на опиумскиот афион и берењето на опиум да изврши преглед на засеаните поврвнини и да ја утврди состојбата на посевот;

в) на републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството да му поднесува извештај за големината на поврвнините засеани со опиумскиот афион во есенската и во пролетната сеидба и на поврвнините на кои е извршено берењето на опиумот.

Член 3

Републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството:

а) води евиденција за поврвнините засеани со опиумски афион и на поврвнините на кои е извршено берењето на опиум на територијата на народната република;

б) го известува сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство за големината на поврвнините засеани со опиумски афион и на поврвнините на кои е извршено берењето на опиум во секоја околина (град).

Извештајот за големината на поврвнините засеани со опиумски афион се поднесува по завршената есенска и пролетна сеидба, а најдоцна до 31 декември односно 30 април секоја година. Извештајот за големината на поврвнините на кои е извршено берењето на опиум се поднесува по завршеното берење, а најдоцна до 31 август секоја година.

Член 4

Надзор над фабриката и преработката, како и над внатрешниот промет на големо на опојните дроги, врши републичкиот совет за народно здравје и социјална политика преку своите органи или стручните лица што тој ќе ги овласти за тоа.

Органот за надзор има право и должност.

а) да го контролира работењето на претпријатието за фабриката или преработка на опојни дроги и на претпријатието за промет со лекови на големо а во врска со фабриката и преработката односно со прометот на опојните дроги;

б) да ги утврдува запасите на опојните дроги што се наоѓаат во претпријатието;

в) да ги прегледува книгите за примањето и издавањето на опојните дроги и да утврдува дали тие редно и правилно се водат, како и да проверува дали состојбата според книгите и одговара на состојбата на запасите;

г) да го контролира начинот на држењето и чувањето на опојните дроги како и ракувањето со нив;

д) да проверува дали извештаите предвидени со одредбите од оваа уредба правилно и навремено се поднесуваат.

Член 5

Претпријатијата овластени за откуп на суров опиум можат да им го продаваат суровиот опиум само на претпријатијата за фабриката или за преработка на опојните дроги и на претпријатијата овластени за извоз на овие дроги.

Претпријатијата за откуп должни се на републичкиот совет за народно здравје и социјална политика да му поднесуваат извештаи за количините на суров опиум, и тоа за:

а) откупените од производителите во текот на минатата година;

б) продадените во текот на минатата година, со означување кому се продадени овие количини;

в) затечените во претпријатието на 1 јануари текуштата година.

Овие извештаи се поднесуваат најдоцна до 15 јануари секоја година.

Републичките совети за народно здравје и социјална политика се должни најдоцна до 15 февруари секоја година да му поднесат на Сојузниот завод за народно здравје извештај за вкупната количина на суров опиум откупена во минатата година, за количините што претпријатијата за откуп им ги продале на претпријатијата за фабриката или преработка односно на претпријатијата за извоз, како и за запасите на суров опиум што се наоѓаат во претпријатијата за откуп на 1 јануари текуштата година.

Член 6

Претпријатијата за фабриката или преработка на опојни дроги и претпријатијата за промет на лекови на големо должни се на републичкиот совет за народно здравје и социјална политика да му поднесуваат тримесечни извештаи за количините и видовите на опојни дроги и тоа за:

а) примените во претпријатието во текот на тримесечјето;

б) продадените во текот на тримесечјето, со означување кому се продадени овие количини;

в) затечените во претпријатието на денот на истекот на тримесечјето.

Покрај овие податоци, тримесечниот извештај на претпријатијата за фабрикација или преработка на опојни дроги треба да содржи и податок за количините и видовите на опојните дроги што се произведени односно употребени за преработка во текот на тримесечјето.

Овие извештаи се поднесуваат најдоцна 15 дена по истекот на тримесечјето.

Републичките совети за народно здравје и социјална политика се должни најдоцна до 31 јануари секоја година да му поднесат на Сојузниот завод за народно здравје извештај за количините и видовите на опојните дроги што во текот на минатата година:

а) во секое поодделно претпријатие за фабрикација или преработка на опојни дроги и претпријатие за промет со лекови на големо — се примени односно продадени, со означување кому се продадени;

б) во секое поодделно претпријатие за фабрикација или преработка на опојни дроги — се произведени односно употребени за преработка.

Покрај овие податоци, овој извештај треба да содржи и податок за запасите на опојните дроги што се наоѓале во секое поодделно претпријатие на 31 декември минатата година.

Член 7

Надзор над продажбата на опојни дроги на мало врши советот за народно здравје и социјална политика на народниот одбор на околицата (градот).

При вршењето на надзорот овој совет ги има сите права и должности на органот за надзор од чл. 4 на оваа уредба.

Член 8

Надзор над извозот, увозот и транзитот на опојните дроги вршат Управата за надворешна трговија и Управата за царини.

Без одобрение од Управата за надворешна трговија не може да се извезе ниту увезе ни една пратка на опојни дроги.

Член 9

При извозот, увозот и транзитот на опојните дроги, органите за царини се должни за излегувањето од земјата односно за влегувањето пратки во земјата да ја известат Управата за надворешна трговија.

Покрај тоа, во случај на транзит на опојните дроги, органите за царини се должни за секоја пратка да ги утврдат количините и видовите на опојните дроги што ги содржи таа и да констатираат од која земја и во која земја пратката се испраќа, та за тоа да ја известат Управата за надворешна трговија.

Член 10

Претпријатијата овластени за извоз односно за увоз на опојните дроги се должни на Управата за надворешна трговија да и поднесуваат тримесечни извештаи за извозот односно увозот на овие дроги.

Тримесечниот извештај содржи:

а) податоци за количините и видовите на опојни дроги што се извезени односно увезени, со означување на бројот на извозното односно увозното одобрение издадено за секоја пратка;

б) означување на земјата во која опојните дроги се извозат односно од која се увозат;

в) датум на излегувањето од земјата односно на влегувањето на пратката во земјата.

Член 11

Како сторител на прекршок ќе се казни со парична казна до 10.000 динари одговорниот службеник што не ќе поднесе некој од извештаите пропишани со одредбите од оваа уредба, или ќе поднесе неточни извештај, или не ќе го поднесе во определените рок.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 171
4 јуни 1955 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

251.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ЗА ПРОИШТУВАЊЕ ТАКСИ И ДАНОК НА ПРОМЕТ

Член 1

Во членот 3 од Уредбата за овластување на народните одбори за пропишување такси и данок на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53) по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Од плаќањето на оваа такса се ослободуваат: членовите на Ферилалниот сојуз на Југославија и на Сојузот на извидничките организации на Југославија кога престојуваат во сопствени логори или во организирани летувалишта, како и членовите на училишните летувалишта и на екскурзии кога отседнуваат групно во за тоа определени домови, училишта-логори и сл.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 170
4 јуни 1955 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

252.

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон и чл. 27 од Општиот закон за спречување и отклонување на заразни болести, Сојузен извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

1. Со цел да се отстрани туберкулозата задолжително се пријавуваат сите случаи на заболување од активна туберкулоза на белите дробови и на другите органи, како и сите случаи на смрт од туберкулоза.

2. Секој лекар и здравствена установа се должни да му го пријават секој утврден случај на заболување од активна туберкулоза на надлежниот анти-туберкулозен диспансер, а ако овој го нема — на надлежниот дом за народно здравје односно на здравствената станица. Пријавата се поднесува во рок од три дена од денот кога е утврдено заболувањето од активна туберкулоза.

Покрај тоа, секој лекар и здравствена установа должни се да водат евиденција на поднесените пријави за заболувања од активна туберкулоза и на секоја поднесена пријава да го стават бројот под кој го регистрираат туберкулозниот болесник.

3. Матичарите се должни во рок од три дена од денот на примањето на пријавата за смрт на лице

умрено од активна туберкулоза да го известат за тоа надлежниот антитуберкулозен диспансер, односно домот за народно здравје или здравствената станица.

4. Антитуберкулозните диспансери, односно домовите за народно здравје или здравствените станици се должни за своето подрачје да водат евиденција за примените пријави на заболувања и смрт од активна туберкулоза, и тоа според системот на картотека.

5. Антитуберкулозните диспансери, односно домовите за народно здравје или здравствените станици се должни да доставуваат преписи од пријавите на заболувања од активна туберкулоза до здравствената установа што ќе ја определи републичкиот совет за народно здравје и социјална политика.

Освен тоа, антитуберкулозните диспансери, односно домовите за народно здравје или здравствените станици должни се во својот годишен извештај, што го доставуваат до централниот хигиенски завод и до здравствената установа од претходниот став, да го внесат податокот за вкупниот број на примените пријави на заболување од активна туберкулоза.

6. Пријавата на заболување и смрт од активна туберкулоза се поднесува на образецот што е составен дел од оваа одлука.

7. Начинот на водење евиденција на пријавите на заболување и смрт од активна туберкулоза го пропишува Сојузниот завод за народно здравје.

8. Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок лекарот односно одговорниот службеник на здравствената установа што не ќе пријави утврден случај на заболување од активна туберкулоза, или не го пријави во пропишаниот срок.

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за прекршок матичарот што не ќе пријави случај на смрт на болен од туберкулоза, или не го пријави во пропишаниот срок.

За водење на административно-казнената постапка по прекршоците од оваа точка важат одредбите од Основниот закон за прекршоците.

9. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите од Наредбата за задолжителното пријавување на туберкулоза („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/49).

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 162
1 јуни 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВАТА НА ЗАБОЛУВАЊЕ И СМРТ ОД АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА

ПРИЈАВА НА АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА

Подносител на пријавата _____

Датум: _____ бр. _____

Презиме и име: _____ занимање _____

Година на раѓањето: _____ Место на раѓањето: _____

Место на сегашниот престој: _____

Место на постојаниот престој: _____

ОНО _____ ОНО _____

БК + микроскопско; кој го извршил лабораторискиот преглед _____

Дијагноза (и шифра) _____

Каде се лекува: _____

Забелешки: _____

Под заштита на дисп. од _____ број на бол. л.: _____

Датум на одјавата _____, зошто оздравел
Датум на одјавата _____, зошто оздравел
умрел на денот _____
се преселил
на денот _____
каде _____

Печат: _____ Потпис: _____

253.

Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон а во врска со чл. 55 ст. 1 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ

1. Здравствените легитимации врз основа на кои осигурените лица остваруваат право на здравствена заштита според Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците ќе ги издаваат заводите за социјално осигурување со наплата на определена цена на образецот од осигурените лица — корисниците на легитимацијата.

2. Цената на образецот на здравствената легитимација што се наплатува од осигурените лица ја определува Сојузниот завод за социјално осигурување единствено за сите осигурени лица.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 162
1 јуни 1955 године
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

254.

Врз основа на чл. 92 ст. 6 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА НЕРАСПОРЕДЕНИОТ ДЕЛ НА ВИШОЦИТЕ НА ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА УПОТРЕБА НА ТИЕ ВИШОЦИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА

1. Околицките (градските) и републичките заводи за социјално осигурување ќе издвојат, во срок од 10 дена по влегувањето во сила на оваа одлука, на одделна сметка при Народната банка на ФНРЈ дел од вишоците кој во смисла на чл. 92 ст. 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување останува нераспореден на сметките на заводите за социјално осигурување како носители на тие вишоци.

До донесувањето на прописите предвидени во чл. 92 ст. 6 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, заводите за социјално осигурување можат озие средства издвоени на одделната сметка да ги користат само за дополнителни обртни средства на своето редовно работење, според одредбите од оваа одлука.

2. Средствата на нераспоредениот вишок издвоени според точ. 1 од оваа одлука можат да ги користат заводите за социјално осигурување за обртни средства на редовното работење, и тоа:

а) околските (градските) заводи за социјално осигурување — во висина на разликата меѓу износот од 5% со претсметката предвидените расходи за здравствено осигурување и вкупниот износ на средствата на резервата заедно со расположивите средства на фондовите со одделна предопределеност;

б) републичките заводи за социјално осигурување — во висина на разликата меѓу вкупниот износ на со претсметката предвидените двомесечни расходи што се вршат однапред заедно со едномесечните расходи што се вршат наназад и вкупниот износ на средствата на резервата заедно со расположивите средства на фондовите со одделна предопределеност.

3. Средствата на нераспоредените вишоци не можат да се користат за покритие на мањоците што би се јавиле во текот на годината во работењето на околските (градските) заводи за социјално осигурување.

Средствата на нераспоредените вишоци чиишто носители се републичките заводи за социјално осигурување не можат да се користат ниту за кредитирање на околските (градските) заводи за социјално осигурување.

4. Органите на финансиската инспекција и филијалите на Народната банка на ФНРЈ должни се во рамките на своите надлежности да ја контролираат односно осигуруваат правилноста на спроведувањето на одредбите од оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Р.п. бр. 166

1 јуни 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

255.

Врз основа на чл. 5 ст. 5 и чл. 137 ст. 1 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИЕТО ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО-ТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Овластението од чл. 1 на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за социјално осигурување на свештениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54), како и овластението на Сојузниот извршен совет Р.п. бр. 86/54, со кое на Секретаријатот за социјално осигурување на Сојузниот извршен совет му е ставено во надлежност да склучува договори за социјалното осигурување на свештениците и на другите лица што вршат самостојни професионални дејности, се пренесуваат на Сојузниот завод за социјално осигурување.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 164

1 јуни 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

256.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон во врска со чл. 2 од Законот за опојните дроги и чл. 21 од Уредбата за лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ КОМИСИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ ДА ГИ ПРОГЛАСУВА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ОПОЈНИ ДРОГИ И ДА ГИ ОПРЕДЕЛУВА ЛЕКОВИТЕ ШТО СЕ ПОДЛОЖНИ НА ОДДЕЛНО ИСПИТУВАЊЕ

1. Се овластува Комисијата за лекови при Сојузниот завод за народно здравје во согласност со Сојузниот извршен совет:

а) да ги прогласува за опојни дроги, во смисла на чл. 2 од Законот за опојните дроги, оние производи за кои ќе се утврди дека можат да предизвикаат токсикоманија, или дека можат да се преправат во дроги што предизвикуваат токсикоманија;

б) да ги определува лековите во смисла на чл. 21 од Уредбата за лековите, што можат да се пуштаат во промет само по одделно испитување од страна на за тоа определена установа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 163

1 јуни 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

257.

Врз основа на чл. 119 во врска со чл. 74 од Уредбата за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОВЛАСТЕНИ ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТА

1. Добивката на претпријатијата овластени за промет со жита (во натамошниот текст претпријатија) се распределува меѓу околицата (градот) и претпријатието така, што на околицата (градот) ѝ припаѓа 20% а на претпријатието 80% од остварената добивка.

2. Делот на добивката што му припаѓа на претпријатието според претходната точка, претпријатијата го внесуваат во својот инвестиционен фонд.

3. Собранието на заедницата на претпријатијата овластени за промет со жита и на овластените мелници може да донесе решение претпријатијата задолжително да издвојат најмногу до 50% од остварената добивка што му припаѓа на претпријатието од точ. 1 од оваа одлука за заедничкиот инвестиционен фонд, кој се формира при заедницата на претпријатијата овластени за промет со жита и овластените мелници.

4. Средствата на заедничкиот инвестиционен фонд ќе се користат за подигање на сние објекти за унапредување на прометот и преработката на жита што ќе ги определи собранието на заедницата, во согласност со републичкиот извршен совет.

5. Во поглед на распределбата на добивката што ѝ припаѓа на околицата (градот) се применуваат

одредбите од чл. 73 на Уредбата за расподелбата на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54).

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Р.п. бр. 168
1 јуни 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

258.

Врз основа на чл. 3, 6 и 31 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници, Сојузниот извршен совет, донесува

О Д Л У К А

3.4. ОТСТРАНУВАЊЕ НА КОМПИРОВИОТ РАК

1. На парцелите на кои е утврдена зараза на компировиот рак (*Synchytrium endobioticum*) како и на парцелите оддалечени до 100 метра од заразените парцели (заразено подрачје) се забранува одгледувањето и трапењето (силирањето) на сите видови компир и други билки од фамилијата Solanaceae за време од шест години од годината во која е заразата утврдена.

После истекот на шест години, на парцелите од претходниот став, можат да се одгледуваат само оние видови компир, што се отпорни спрема компировиот рак, како и другите растенија од фамилијата Solanaceae.

2. На другите парцели во заразено подрачје како и на парцелите во простор од 15 км околу заразено подрачје (во натамошниот текст: загрошено подрачје), се дозволува сеидба само на оние видови компир што се отпорни спрема компировиот рак.

3. Како отпорни видови компир се сметаат оние видови што се селекционирани под контрола на установата за заштита на растенијата што ја овластила за тоа Сојузната управа за заштита на растенијата, како и оние видови странски компир чија отпорност спрема компировиот рак е проверена од таквата установа.

4. Испитувањето на отпорноста на видови компир спрема компировиот рак може да се врши само во заразено подрачје.

Ако во подрачјето заразено со компировиот рак не постои установа за заштита на растенијата во која може да се врши испитување на отпорноста на видовите компир спрема компировиот рак, Сојузната управа за заштита на растенијата може да основа за оние испитувања одделни лаборатории со потребен број карантински полиња.

5. Од подрачјето заразено со компировиот рак како и од загрошеното подрачје не смее да се изнесува компир (кртоли, стебленца и лисје), шталско ѓубре, компост, мочка, како и растенија и делови од растенија на коишто има траги од земја.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 187
1 јуни 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

259.

Врз основа на чл. 128 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДИРЕКЦИИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. На крај на одделот VIII од Решението за оснивање претпријатија, дирекции на Југословенските железници и Генерална дирекција на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53) се додаваат нови ставови, кои гласат:

„Претпријатијата на Југословенските железници не плаќаат затезен интерес за времето од 1 јануари до 30 август 1954 година на разликите на амортизацијата и интересите на основните средства што станале според извршената расподелба на основните средства.“

Претпријатијата на Југословенските железници не плаќаат затезен интерес на средствата што ги уплатувале во 1954 година во фондот за покривање на загубите на железничките транспортни претпријатија.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 161
1 јуни 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

260.

Врз основа на одделот 3 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

1. Во списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот, што е составен дел на Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54), се вршат следни дополненија.

1. Во гранката 124 (текстилна индустрија) се додаваат нови редни броеви 55 и 56, кои гласат:

„55. Одресци памучних ткањина за израду хартије за новчанице — — — — коефицијент 1,00,

56. Суве свилобуџине чауре (кокоњи) — — — — коефицијент 2,00,

2. Во гранката 125 (индустрија на кожи) се додава нов реден број 8, кој гласи:

8. Козја длака — — — — коефицијент 1,00“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“

Сојузен извршен совет

О. с. бр.
2 јуни 1955 година
Белград

Го застапува
Претседателот на Одборот
за стопанство,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

261.

Врз основа на одделот 2 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

I. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликите во цените при извозот, што е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54), се вршат следни измени:

1. Во гранката 116 (неметали) редниот број 31 се менува и гласи:
„31. Стаклени крш — — — коефициент 1,00.“
2. Во гранката 125 (индустрија на кожа) редните броеви 14 и 19 се менуваат и гласат:
„14. Длака (изузев табачке вуне):
а) козја — — — — — коефициент 1,00
б) остала — — — — — коефициент 1,75
19. Крзно прераѓено:
а) од дивљачи — — — — — коефициент 0,65
б) од јагњеких кожа — — — — — коефициент 1,15“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 62
2 јуни 1955 година
Белград

Го застапува
Претседателот
на Одборот за стопанство,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

262.

Врз основа на точ. III од Решението за измени и дополненија на поштенско-телеграфско-телефонската тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, во согласност со Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, издава пречистен текст на Решението за поштенската тарифа за меѓународниот сообраќај, кој гласи:

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

1. Писма

До 20 грама — — — — —	30
Преку 20 грама, а за секои натамошни 20 грама или дел од оваа тежина — — —	17
Најголема тежина 2 кг.	

2. Поштенски картички

Отворени — — — — —	17
Со одговор — — — — —	34

Затворени поштенски картички се франкираат како писма со првата норма на тежина

3. Печатени предмети

До 50 грама — — — — —	10
За секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —	5

Најголемата тежина 3 кг, а ако е една поврзана книга — најмногу 5 кг.

Книги, брошури, музикалии и географски карти, кои не содржат никакви објави или реклами, освен оние што се наоѓаат на кориците или на внатрешната страна од кориците, се испраќаат по намалената тарифа од 50% од поштарината за печатени предмети, без оглед кој е испраќачот.

4. Весници и списанија

Весниците и списанијата се франкираат како печатени предмети.

Весниците и списанијата можат да ги испраќаат издавачите по намалената тарифа од 50% од поштарината за печатени предмети.

5. Урневи на стоки

До 50 грама — — — — —	10
За секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —	5

Најголема тежина 500 грама.

6. Деловни хартии

До 50 грама — — — — —	10
За секои натамошни 50 грама или дел оваа тежина — — — — —	5

Најмала поштарина — — — — — 28
Најголема тежина 2 кг.

7. Отисци за слепи

Отисци за слепи се испраќаат бесплатно.
Најголема тежина 7 кг.

8. Мали колет

а) За секои 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —	10
Најмала поштарина — — — — —	60
б) За испорака на мал колет во пошта	40
в) За испорака на мал колет дома — — —	60

Најголема тежина 1 кг.

9. Пратки „Звучна пошта“

До 20 грама — — — — —	20
преку 20 „ 40 „ — — — — —	35
„ 40 „ 60 „ — — — — —	50

Најголема тежина 60 гр.

10. Вредносни писма

Поштарината на вредносно писмо се состои од:

а) поштарината според тежината, која и' одговара на поштарината на препорачено писмо со соодветна тежина, и	Динари
б) поштарината според вредноста: за секои 300 златни франци или дел од оваа сума — — — — —	50

11. Колет

Поштарината е пропишана во одделната тарифа за колет во меѓународниот сообраќај.

12. Кутии со означена вредност

Поштарината за кутии со означена вредност се состои од:

	Динари
а) поштарината според тежината, за секои 50 гр или дел од оваа тежина — — — — —	20
со тоа најмалата поштарина според тежината да изнесува — — — — —	100
б) поштарината според износот на означената вредност: за секои 300 златни франци или дел од оваа сума — — — — —	50
в) поштарината за препорачено ракување (тарифниот став 14).	

13. Поштенски упатници

Во меѓународниот сообраќај службата на поштенски упатници не е воведена.

14. Препорачено ракување

	Динари
За препорачено ракување — — — — —	40

15. Итно ракување

	Динари
а) За писмоносни пратки и вредносни писма — — — — —	60
б) За пакети без оглед на тежината — — — — —	80

16. Многу итни колетти

За многу итни колетти (Colis urgents) се наплатува поштарината пропишана во одделната тарифа за колетти во меѓународниот сообраќај, со тоа поштарината според тежината да се наголемува за 100%.

17. Откупно ракување

Во меѓународниот сообраќај службата на откупно ракување не е воведена.

18. Повратница

	Динари
а) При предавање — — — — —	30
б) По предавањето — — — — —	40

19. Пострестант ракување

а) За пратките стасани од странство што се адресирани на пострестант, се наплатува од примателот поштарината за пострестант пропишана во внатрешниот сообраќај, и тоа во еднострук износ.

б) За пратките што гласат за странство, а адресирани се на пострестант, не се наплатува поштарина за пострестант ракување.

20. Издвоено ракување

За издвоени и лесно кршливи колетти во меѓународниот сообраќај поштарината според тежината се наголемува за 50%.

21. Извештај за укрцувањето на колетот

	Динари
За извештајот за укрцување на колетот се наплатува — — — — —	40

22. Дополнителна поштарина за пренесување по воздушен пат

Поштарината за писмоносни и колетни пратки пропишана е во одделна меѓународна тарифа.

23. Препраќање и враќањето на колетот

При препраќањето на меѓународни колетти во внатрешниот сообраќај се наплатува од примателот истата поштарина што е пропишана за препраќање колетти во внатрешниот сообраќај.

24. Располагање со пратката од страна на испраќачот

	Динари
За барањето за враќање на пратката или измена на адресата се наплатува — — — — —	40

25. Баралница

	Динари
За баралница се наплатува поштарина — — — — —	40

26. Препакување колетти

	Динари
За препакување колетти без оглед на тежината — — — — —	50

27. Купон за одговор

	Динари
Продажна цена на купонот — — — — —	50
Купоните на странски поштенски управи се заменуваат со една или повеќе марки што ја претставуваат вредноста на поштарината на обично писмо за странство со првата норма на тежина.	

28. Карта за истовестност

	Динари
Продажна цена на картата — — — — —	70
Цената се пресметува во франко марки што се лепат на самата карта.	

29. Поштарина за посредување при царинството

За посредување при царинскиот преглед на поштенски пратки од и за странство се наплатува за:

	Динари
а) писмоносните пратки и вредносни писма по парче — — — — —	40
б) колетите по парче — — — — —	80

30. Посредување и поднесување на жиговината

	Динари
За посредување и поднесување на жиговината на поштенските пратки од странство, што се подложни на царински преглед, се наплатува — — — — —	50

II

Со влегувањето во сила на ова решение за поштенската тарифа во меѓународниот сообраќај престануваат да важат решенијата за измените и дополненијата на поштенско-телеграфско-телефонската тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51, 8/52, 63/52, 12/55) доколку се однесуваат на поштенската тарифа во меѓународниот сообраќај.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

ГДПТТ бр. 5383
21 мај 1955 година
Белград

Генерален директор
на Генералната дирекција на
поштите, телеграфите и
телефоните,
Никола Милановиќ, с. р.

263.

ОБЈАВА

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

о б ј а в у в а

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството за Изборната скупштина Косовска Митровица што ќе се одржат на 19 јуни 1955 година, е потврдена кандидатурата на Продановиќ Николе Милана од Косовска Митровица.

Бр. 28

3 јуни 1955 годин.

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Одлуката за купувањето и за продажбата на сурова кожа и волна на аукциите, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 21/55, се поткрала долу наведената грешка, та се дава следна

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕТО И ПРОДАЖБАТА НА СУРОВА КОЖА И ВОЛНА НА АУКЦИИТЕ

Во точ. 7, во четвртиот ред наместо зборовите „според чл. 79“ треба да стои „според чл. 97“.

Од Сојузниот извршен совет, 31 мај 1955 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Упатството за исплати на аконтажите на платите на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55), се поткрала долу наведената грешка, та се дава следна

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА ИСПЛАТИ НА АКОНТАЖИТЕ НА ПЛАТИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Пред вториот став на точ. 2 редот што започнува „Денот во месецот за изземање...“ е испуштена цифрата „3.“ која треба да го означи наведениот став како точ. 3.

Во образецот II со Упатството за исплати на аконтажите на платите на стопанските организации во насловот во вториот ред стои „и за платите“ а треба „и за исплатите“.

Од Сојузниот извршен совет, 1 јуни 1955 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст, установено е дека во текстот од Упатството за податоците што ги доставуваат стопанските организации до комисиите за плати во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55), се поткрале долу наведените грешки, та се дава следна

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВААТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО КОМИСИИТЕ ЗА ПЛАТИ ВО СТОПАНСТВОТО

1. Пред петтиот став од одделот „III. Месечно се доставуваат следниве податоци:“ што започнува со „Бројот на работниците-дни и ----“ испуштена е цифрата „2.“ која треба да го означи текстот што продолжува како точ. 2.

2. Во точ. 2 ст. 2 во вториот ред зад зборот „часовите“ испуштени се зборовите „на работниците и службениците“.

3. Во точ. 3 ст. 2, првиот ред наместо „исплатните“ треба да стои „исплатните“; а во третиот став, третиот ред зад зборовите „на работа“ испуштени се зборовите „во редовно работно време“.

4. Во образецот II во Табелата В — средно извршување на нормите — во колоната 1 во третиот ред наместо „од 96 до 100“ треба да стои „од 96 до 99“, а во четвртиот ред наместо „од 101 до 105“ треба да стои „од 100 до 105“.

5) Во Упатствата за пополнување на образецот II:

а) во „Табелата А“ ad 2 во вториот ред место бројот „208“ треба да стојат следниве зборови: „8 односно со бројот на часовите на редовното работно време ако е покусо или подолго од 8 часа дневно,“ а во третиот ред место зборот „и“ да стојат следниве зборови: „на работниците и службениците, а за работниците и“;

б) во „Табелата В“ ad 3 точ. а) во вториот ред зад зборовите „работно време“ испуштени се зборовите „на работниците и службениците“;

в) во „Табелата В“ ad 5а) во примерот, заглавието: „Бројот на работниците“ над колоните: втора, трета, шеста и седма треба да се однесува за втората и шестата колона, а над третата и седмата колона треба да се стави зборот „умножок“, а во ad 5б) во заглавието зборовите „број на работниците“ треба да стојат над бројот „35“, а над бројот „3.262“ треба да стои зборот „умножок“;

г) во „Табелата Г“ ad 6/1 во првиот ред место зборот „извршени“ треба да стои зборот „потрошени“, а во ad 6/3 во вториот ред место зборовите „на часовите на редовното работно време (8)“ треба да стојат зборовите: „208 односно со месечниот број на часовите на редовното работно време ако е покусо или подолго од 208 часа месечно“.

Од Сојузниот извршен совет, 1 јуни 1955 година, Белград.

СОДРЖИНА:

250. Уредба за надзор над производството и прометот со опојни дроги — — — — —	369
251. Уредба за дополнења на уредбата за овластување на народните одбори за пропитување такси и данок на промет — — — — —	370
252. Одлука за задолжително пријавување на туберкулозата — — — — —	370
253. Одлука за наплата на трошоците за здравствени легитимации — — — — —	371
254. Одлука за издвојување на нераспоредениот дел на вишоците на фондовите на социјалното осигурување и за употреба на тие вишоци за обртни средства — — — — —	371
255. Одлука за пренесување на овластението за склучување договори за социјалното осигурување — — — — —	372
256. Одлука за овластување Комисијата за лекови да ги прогласува производите за опојни дроги и да ги определува лековите што се подложни на одделни испитување — — — — —	372
257. Одлука за распределбата на добивката на претпријатијата овластени за промет со жита — — — — —	372
258. Одлука за отстранување на компиривниот рак — — — — —	373
259. Решение за дополнување на Решението за оснивање претпријатија, дирекции на југословенските железници и Генерална дирекција на Југословенските железници — — — — —	373
260. Решение за дополнење на списокот за видовите стоки и коефициентите за преместување разликата во цените при увозот — — — — —	373
261. Решение за измени на списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот — — — — —	374
262. Решение за поштенската тарифа за меѓународниот сообраќај — — — — —	374
263. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина — — — — —	375
Исправка на одлуката за купувањето и продажбата на сурова кожа и волна на аукциите — — — — —	376
Исправка на упатство за исплати на аконтажите на платите на стопанските организации — — — — —	376
Исправка на упатството за податоците што ги доставуваат стопанските организации до комисиите за плати во стопанството — — — — —	376